



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда,

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XII

дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 8. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

77.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ОГРЕВ ВО 1956 ГОДИНА

I. За давање и користење потрошувачки кредити за купување огрев, покрај одредбите од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55), во 1956 година ќе важат уште и следниве одредби:

1. Кредит, освен на корисниците наведени во чл. 3 од Уредбата, може да им се дава и на куќните совети во станбените згради со централно греење, со потврда од станбената управа.

2. Кредит може да се дава и да се користи само за купување личнит.

По исклучок, кредит може да се дава и да се користи и за купување мрк јаглен, ако кредитот го зема куќниот совет под условите од точ. 1 или ако корисникот живее во зграда со етажно греење, за што како доказ ќе ѝ поднесе на банката односно на штедилницата потврда од станбената управа.

3. На работниците и службениците кредитот ќе им се дава преку претпријатијата, надлежната или установите во кои се запослени, а на другите категории корисници од чл. 3 на Уредбата — непосредно.

4. Варираните чекови издадени од банката или штедилницата за купување огрев можат да се користат за време од три месеци од денот на нивното издавање.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 66

25 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

78.

Врз основа на чл. 70 точ. 2 од Уредбата за трговската дејност и за трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА

1. Се определува највисока просечна откупна цена на тутунот од родот на 1956 година од Динари

256 за 1 кг, а врз основа на неа и највисоки просечни откупни цени за поодделни типови тутун, и тоа:

	Дин. за 1 кг
за македонски — — — — —	313
за јадрански — — — — —	265
за дринско-моравски:	
а) од територијата на Србија —	210
б) од подрачјето на Босна —	127
за војводинскиот — — — — —	120

2. Врз основа на највисоките просечни откупни цени од претходната точка, Сојузниот уред за цени ќе ги утврди највисоките откупни цени за поодделни класи и видови тутун според кои стопанските организации ќе вршат договарање и купување на тутунот од родот на 1956 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 61

20 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

79.

Врз основа на ставот 5 одделот 2 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), а во врска со точ. 1 под 3) и 4) од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во точ. 3 под а) од Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55), по производите од гранката 113 се додава нов подстав, кој гласи:

„од гранката 114 (Црна металургија): сиво сурово железо“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се примеснува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 28

25 февруари 1956 година

Белград

Претседател

на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

80.

Врз основа на одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а во врска со точ. 1 под 3 и 4 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

I. За 1956 година се утврдуваат следните контингенти во чии граници производите приведени во ова решение можат да се увезуваат:

1) од гранката 113 (Нафта):

а) моторно уље	— — — — —	400 тони
— во кантички	— — — — —	50 "
б) авио-уље	— — — — —	250 "

2) од гранката 114 (Црна металургија):

а) старо железо	— — — — —	10.000 "
б) руда за фришовање	— — — — —	63.000 "

II. Во границите на контингентите утврдени во претходната точка Управата за надворешна трговија ќе издава поединечни одобренија за количини односни производи што можат да се увезат.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 29
25 февруари 1956 година
Белград

Претседател на Одборот
за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

81.

Врз основа на точ. 1 ст. 3 и точ. 15 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

I. Во Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот, кој е составен дел од Решението за видовите стоки и услуги и за висината на коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54), во гранката 112 (Јаглен) редниот број 3 се менува и гласи:

„Кокс:

а) асортиман преко 20 мм	коефицијент 1,30
б) асортиман од 10—20 мм	коефицијент 1,15
в) асортиман од 0—10 мм (прашица)	коефицијент 1,00.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува за кокс увезен од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 32
25 февруари 1956 година
Белград

Претседател на Одборот
за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

82.

Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на границата, во врска со чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон, пропишувам

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ НА МЕСТАТА И НАСЕЛБИТЕ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

Во Списокот на местата и населбите што влегуваат во пограничната зона, Прилог бр. 1 кон членот 2 од Прелиминарниот за пограничната зона („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54, 39/54 и 20/55), се вршат следните измени и дополненија:

Во одделот „Околија окридска“, во ставот 1 „Општина Галичица“ се брише „Манастир Св. Наум“.

Одделот „Околија терска“ се менува и гласи: „Општина Лапушки Хан: Брезно, Буче, Плава. Општина Драгаш: Враниште, Крстац, Орчуша, Рапча, Бајка, Џиканце, Милике.

Општина Крушево: Глобочица, Зли Поток, Крушево, Рестелица.“

Бр. 1826
8 февруари 1956 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

83.

Врз основа на чл. 32 ст. 1 точ. 8 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55) Народната банка, во согласност со Сојузниот извршен совет, пропишува

УПАТСТВО ЗА ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД ВО КОЈ БАНКИТЕ И ИПТЕДИЛНИЦИТЕ КЕ ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ОГРЕВ ВО 1956 ГОДИНА

1. Потрошувачки кредити за купување огрев за 1956 година ќе даваат банките и иптедилниците во времето од 1 март до заклучно 30 јуни 1956 година.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 49
25 февруари 1956 година
Белград

Народна банка на ФНРЈ

Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

84.

Врз основа на чл. 9 од Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/55), пропишувам

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА ВО ПОМОРСТВОТО И ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

1. Како егзекутивни службеници на поморско-управните органи и на органите за надзор на внатрешната пловидба, во смисла на точ. 1 под а) од Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба, се сметаат:

а) во поморството: научничко-техничките инспектори, светилничарите, лучките надзорници и шилоти, како и сите службеници што во лучките канстаии, лучките испостави и во светилничарските станици вршат управни и извршни работи, иако имаат звање на управни службеници;

б) во внатрешната пловидба: научничко-техничките инспектори, надзорниците на пловните патишта, сигналистите на сигналните станици и сите службеници на пристанишните капетани и на испоставите на пристанишните капетани што во овие организациони единици вршат управни и извршни работи, како и сите службеници на службата за обезбедување пловни патишта.

2. Како членови на посада на бродарските и на бродарско-техничките претпријатија на внатрешната пловидба, во смисла на точ. 7 од Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба, се сметаат: бродарските инспектори во пристаништето, премостите на пристаништето и помошници-крмарите на пристаништето.

3. Службената облека, освен чевлите, ја набавуваат и им ја даваат на бесплатна употреба со определен срок за траење, и тоа:

а) на светилничарите, на службениците на светилничарските станици и на членовите на посада на бродовите за управни цели на трговската морнарица на ФНРЈ со кои управуваат органите на поморското осветление — управата за поморско осветление;

б) на научничко-техничките инспектори, на службениците на лучките капетани и на лучките испостави (точ. 1 под а) од ова упатство) и на членовите на посада на бродовите за управни цели на трговската морнарица на ФНРЈ, освен на оние од точ. 3 под а) од ова упатство — управата на поморската област;

в) на егzekутивните службеници од точ. 1 под б) од ова упатство — надлежниот републички орган за надзор на внатрешната пловидба.

4. На службениците што вршат баждање и преглед на бродовите односно на пловилата работната облека им ја даваат на бесплатна употреба со определен срок за траење, и тоа:

а) на службениците на поморско-управните органи — управата на поморската област;

б) на службениците на органите за надзор на внатрешната пловидба — надлежниот републички орган за надзор на внатрешната пловидба.

5. Сите физички и правни лица, кои како сопственици управуваат со бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ односно со пловилата на внатрешната пловидба на ФНРЈ, во поглед давањето на службената облека се издначуваат со претпријатијата од точ. 7 на Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба.

6. Во поглед кројот, составните делови и бојата на службената облека, како и во поглед ознаките на неа, важат одредбите од Упатството за кројот, составните делови, бојата и ознаките на службената облека во поморството и во внатрешната пловидба, кое е објавено како прилог кон „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9.

7. Срокоот за траење на деловите на службената облека од Упатството за кројот, составните делови, бојата и ознаките на службената облека во поморството и во внатрешната пловидба за лицата од точ. 1 под а) и б) од Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба, како и на работната облека за лицата од точ. 2 на истата одлука, а која им е дадена на употреба по влегувањето во сила на таа одлука, изнесува и тоа:

а) на зимскиот капут, мантил и доламица — 5 години;

б) на летната блуза и на панталоните односно полите (2 парчиња) — 4 години;

в) на капата односно берето, зимската блуза, панталоните односно полата, на зимската морнарска поткошула (2 парчиња), на зимската кошула (2 парчиња) и на врската (3 парчиња) — 3 години;

г) на летната морнарска поткошула (2 парчиња), на летната кошула (2 парчиња) и на летната

навлака за капа односно на летното бере — 2 години.

За лицата што добиваат и зимски капут и мантил, срокот за траење на зимскиот капут изнесува 7 години.

Срокоот за траење на работната облека изнесува 3 години.

8. За време на определениот срок за употреба службената и работната облека не смее да се отуѓи, ниту на неа смеат да се вршат какви и да било измени во кројот, бојата или ознаките.

Лицето што за време на определениот срок за употреба ќе ја отуѓи службената или работната облека, или на неа ќе изврши измена во кројот, бојата или ознаките — за тоа одговара дисциплински и материјално.

9. Лицето на кое му е дадена службена односно работна облека, а на кое службеничкиот односно работниот однос ќе му престане пред да истекне срокот за употреба на облеката, може да ја задржи облеката со плаќање надоместок. Износот на надоместокот се пресметува според цената по која облеката е набавена и според времето колку е употребувана.

Облеката не се враќа ниту за неа се плаќа надоместок во случај на престанок на службеничкиот односно на работниот однос поради смрт на службеникот, телесна или душевна неспособност за вршење на службата, или поради здобивање со правото на старосна или инвалидска пензија.

10. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 434

6 февруари 1956 година

Белград

Директор
на Управата за поморство
и речен сообраќај,
Мирослав Драгустин, с. р.

85.

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА

1. Цените за цигарињата „Домино“ и „Интернационал“ определени со точ. 1 од Решението за продажните цени за поделени видови цигариња, цигари и тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) и цената на цигарињата „Арена“ определена со точ. 1 од Решението за продажните цени на цигарињата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/55) — важат за цигарињата од следниот калибар и должина:

а) калибар 8,25 мм, должина 70 мм, за цигарињата „Интернационал“;

б) калибар 8 мм, должина 70 мм, за цигарињата „Арена“;

в) калибар 7,50 мм, должина 70 мм, за цигарињата „Домино“.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат прописите за калибарот и должината на цигарињата „Интернационал“, „Арена“ и „Домино“ предвидени во точ. 2 под а) и б) од Решението за продажните цени на цигарињата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/55).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 81

23 февруари 1956 година

Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

По извршеното сразнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на рецептот за пропишување лекови, чиј образец е составен дел од Упатството за пропишување лекови на осигурените лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/56) се поткраднале долу приведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ТЕКСТОТ ВО ОБРАЗЕЦОТ НА РЕЦЕПТОТ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ

Во образецот на рецептот во рубриката под б) по зборовите: „членот на фамилијата“ треба да се уфрлат испуштените зборови: „на лицата наведени под а)“.

Во рубриката под в) по зборовите: „лични и фамилијарни пензионери и уживатели на инвалидни“ треба да се уфрлат испуштените зборови: „и членовите на нивните фамилии“.

Во рубриката под г) по зборовите: „други осигурени лица“ треба да се уфрлат испуштените зборови: „и членовите на нивните фамилии“.

Од Сојузниот завод за народно здравје, 22 февруари 1956 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 5 од 6 февруари 1956 година објавува:

Одлука за времено финансирање потребите на републичките органи и установи во првото тримесечје на 1956 година;

Решение за назначување постојани судски експерти.

Во бројот 6 од 11 февруари 1956 година објавува:

Одлука за сведување и употреба на исправите во јавниот патнички меѓуместен автобуски сообраќај;

Уредба за бројот на учениците во стопанството за кои што се должни да ги држат занаетчиските организации.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 8 од 8 февруари 1956 година објавуваат:

Наредба за ставање во сила на Наредбата за забрана на ловот на тигри со употреба на крајбрежни колчиња (тартани) на подрачјето на општината Вис.

Во броевите 9 од 10 февруари 1956 година и 10 од 16 февруари 1956 година нема службен дел.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 28 јануари 1956 година објавува:

Одлука за времено финансирање потребите според Буџетот на НР БиХ за првото тримесечје на 1956 година;

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што треба да се наплати за првото тримесечје на 1956 година;

Решение за измена на Решението за прогласување Тутунскиот институт во Мостар за установа со самостојно финансирање;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за испитната комисија за испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници на металската струка;

Наредба за испитната комисија за квалифицирани и висококвалифицирани работници на дрвопреработувачката (дрвообработувачката) струка;

Решение за именување претседател, членови и дисциплински обвинители на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет на НР БиХ;

Решение за назначување постојани судски експерти на подрачјето на НР БиХ за 1956 година;

Измени во списокот на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 2 од 31 јануари 1956 година нема службен дел.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 3 од 6 февруари 1956 година објавува:

Одлука за одделните додатоци на наставниот персонал во средните и нижите стручни училишта и во училиштата за ученици во стопанството;

Упатство за времени годишни програми за стопанисување со пасиштата и утрините;

Правилник за одредување надлежноста на лекарите во амбулантно-поликлиничките установи и во амбулантите на стационери здравствени установи;

Упатство за постапката при упатување осигурените лица во здравствени установи на лекување и начинот на давањето здравни услуги на осигурените лица упатени во здравствени установи;

Правилник за асанирање на овошните насади;

Правилник за водење расаднички книги од страна на производителите на овоштен посадочен материјал;

Правилник за водење расаднички книги од страна на производителите на лозов посадочен материјал.

СОДРЖИНА:

	Страна
77. Одлука за одделните услови за давање и користење на потрошувачките кредити за купување огрев во 1956 година — — —	113.
78. Одлука за највисоките откупни цени на тутунот од родот на 1956 година — — —	113.
79. Решение за дополнително на Решението за забрана на извозот и за континентирање на производите наменети за извоз — — —	113.
80. Решение за утврдување континенти за увоз на некои производи — — —	114.
81. Решение за измена на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот — —	114.
82. Измени и дополненија на Списокот на местата и населбите што влегуваат во пограничната зона — — —	114.
83. Упатство за временскиот период во кој банките и штедилниците ќе даваат потрошувачки кредити за купување огрев во 1956 година — — —	114.
84. Упатство за спроведување на Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба — — —	114.
85. Решение за големината на одделни видови цигариња — — —	115.
Исправка на текстот во образецот на рецептот за пропишување лекови — — —	116.

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Немовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Печат на Белградскиот графички завод, Белград